



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 6 февруари 1969
Скопје
Број 5 Год. XXV

Претплатата за 1969 година изнесува 60 динари. Овој број чини 1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

21.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 јануари 1969 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 31 јануари 1969 година.

Бр. 345
1 февруари 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за угостителска дејност на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65) називот на законот се менува и гласи:

„Закон за угостителска дејност на граѓаните и за минималните технички услови на угостителските објекти“.

Член 2

Називот на глава I „Угостителски дуќан на самостојните угостители“ се менува и гласи: „Општи одредби“.

Член 3

Член 1 се заменува со два нови члена 1 и 1а кои гласат:

„Член 1

Вршењето на угостителска дејност од страна на граѓаните и вршењето на услуги за сместување и исхрана од страна на домаќинствата, како и минималните технички услови за изградбата, уредувањето и опремата на деловните простории на угостителските и други организации и на граѓаните во кои се врши угостителска стопанска дејност и на деловните простории на работните и други организации, државните органи и здруженијата на граѓаните во кои се вршат угостителски услуги за нивните членови се уредуваат според одредбите на Основниот закон за угостителската дејност, овој закон и прописите донесени врз основа на нив.

Член 1а

Минималните технички услови за изградба, уредување и опрема на угостителските објекти пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на него, не се применуваат на услугите за исхрана и пијалоци што привремено се вршат на отворен простор (плажи, пазаришта, панаѓури, собири и други такви приредби).

Општинското собрание на седница може да пропише минимални технички услови за вршење на услугите од претходниот став“.

Член 4

По член 1 се додава глава II и два нови члена 1б и 1в кои гласат:

„II — Угостителски дуќан на самостоен угостител

Член 1б

Граѓаните можат со лична работа и свои средства да вршат угостителска дејност под условите определени со овој закон.

За вршење на угостителска дејност граѓаните основаат угостителски дуќани како самостојни угостители (угостителски дуќани).

Член 1в

Најмногу три лица можат да се здружат и да основаат угостителски дуќан (заеднички угостителски дуќан).

Лицата што основаат заеднички угостителски дуќан мораат да ги исполнуваат условите пропишани за основање и работење на угостителски дуќан, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Како заеднички угостителски дуќан не може да се основа: бифе, крчма и кебапчилница“.

Член 5

Во член 2 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од претходниот став дополнителна работа во угостителски дуќан, бифе, крчма и кебапчилница, како и во заеднички угостителски дуќан, може да врши најмногу еден работник“.

Член 6

По член 4 се додава нов член 4а кој гласи:

„Член 4а
Угостителскиот дуќан што врши услуги за сместување може да има најмногу 20 легла“.

Член 7

Во член 5 зборовите: „дополнителни и“ се заменуваат со зборот „дополнително“.

Член 8

Во член 9 став 1 точките 2, 4 и 6 се менуваат и гласат:

„2. да има пропишана стручна спрема или да е стручно оспособено за вршење определена угостителска дејност и да ги исполнува општите здравствени услови;

4. тоа или член на неговото потесно семејство што живеат во заедничко домаќинство да немаат угостителски дуќан на територијата на СФРЈ;

6. да не е во работен однос и да не врши друга самостојна дејност“.

По точка 6 се додава нова точка 7 која гласи: „7 да ги исплатило стасаните придонеси и даноци“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Како член на потесното семејство, во смисла на член 37 став 3 од Основниот закон и точка 4 од претходниот став, се смета брачниот другар, децата, посвоениците, родителите и посвоителите ако живеат во заедничко домаќинство со лицето што основа односно има угостителски дуќан“.

Член 9

Во член 10 се додава нов став 3 кој гласи: „Ако се основа заеднички угостителски дуќан, одобрението за основање мора да ги содржи личните имиња на сите основачи“.

Член 10

Член 13 се брише.

Член 11

Член 14 се менува и гласи: „Стручната спрема се докажува со свидетелство за завршено стручно училиште и положен завршен испит, односно со свидетелство за положен стручен испит за квалификуван работник од соодветно угостителско занимање.“

Стручната способност се утврдува со проверување од страна на посебна комисија.

Составот на комисијата и начинот на проверувањето на стручната способност, како и програмата врз основа на која ќе се врши проверувањето ги пропишува републичкиот секретар за труд, во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија.“

Член 12

Во член 17 ставовите 2, 3 и 4 се бришат.

Член 13

Во член 18 ставот 2 се менува и гласи: „Промената на деловните простории во иста општина самостојниот угостител може да ја изврши по претходно одобрение на општинскиот орган надлежен за работите на угостителството“.

Член 14

Во член 20 се додава нов став 2 кој гласи: „Називот на заедничкиот угостителски дуќан мора да содржи назначување дека е заеднички угостителски дуќан и личното име најмалку на еден од основачите“.

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 15

Член 21 се брише.

Член 16

Во член 24 став 1 точка 6 бројот „12“ се заменува со бројот „6“.

Член 17

Во член 27 се додава нов став 5 кој гласи: „Со смртта или со настапување на основите за престанок по силата на законот од точка 1, 2, 4, 6 и 7 на член 30 на овој закон кај еден од самостојните угостители во заедничкиот угостителски дуќан, другите основачи можат да продолжат со водењето на дуќанот. Тие се должни, во рок од 15 дена од настапувањето на тие околности, да го известат за тоа општинскиот орган што го води регистарот за да се изврши соодветна измена во регистарот“.

Член 18

Во член 29 точка 2 наместо зборовите: „надлежниот суд на честа“ се ставаат зборовите „судот на честа на Стопанската комора на Македонија“.

Член 19

Во член 30 точка 4 бројот „12“ се заменува со бројот „6“.

Во точка 5 зборот „ќе“ се заменува со зборот „не“.

Точката 6 се менува и гласи: „засновал работен однос или врши друга самостојна дејност“.

По точка 6 се додава нова точка 7 која гласи: „престане да ги исполнува пропишаните здравствени услови“.

Член 20

По член 36 се додава нов член 36а кој гласи:

„Член 36а

Угостителски дуќан што врши услуги за сместување, а ги исполнува условите за одделни категории на објекти за сместување, предвидени во Правилникот за категоризација на угостителските објекти за сместување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/67), задолжително се распоредува во соодветната категорија на објекти“.

Член 21

Глава II станува глава III.

Член 22

Во член 37 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:

„Домаќинствата од претходниот став можат да издаваат најмногу 10 легла за сместување односно да вршат услуги за исхрана најмногу на 10 лица.“

Домаќинствата се должни во просторијата во која се врши услугата на видно место да ја истакнат категоријата на собата, цените на леглата и на услугите за исхрана, како и да се придржуваат за нив.

Домаќинствата не можат да користат дополнителна работа на други лица што не се членови на домаќинството“.

Член 23

Во член 40 се додава нов став 2 кој гласи:

„Општинското собрание може да пропише издавањето на соби од домаќинства да се врши само на еден од начините предвидени во претходниот став“.

Сегашниот став 2 станува став 3.

Член 24

Во член 41 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:

„Во пријавата од претходниот став домаќинствата се должни да ја означат категоријата на собите и цените на леглата и на услугите за исхрана. Кон пријавата се приложува лекарско уверение дека членовите на домаќинството не боледуваат од заразни болести.“

Примената пријава се евидентира и за тоа на подносителот му се издава потврда“.

Член 25

По член 43 се додава нова глава IV со пет нови членови: 43а, 43б, 43в, 43г и 43д кои гласат:

„IV Минимални технички услови за изградба, уредување и опрема на угостителските објекти“

Член 43а

Прописите за изградба на инвестиционите објекти се однесуваат и на изградбата на угостителските објекти.

Член 43б

Угостителските објекти мораат да ги исполнуваат следните општи минимални услови: да имаат инсталација за вода за пиење и техничка употреба, санитарен јазед, осветление, пристапен пат,

фирма за видот и името на објектот, телефон, доколку има телефонска врска со местото и соодветна опрема за отпадоци.

Во местата каде што нема водовод, канализација или електрична мрежа, снабдувањето со вода, истечувањето на водата, измивањето на ВЦ, како и осветлувањето ќе се реши во согласност со санитарните и противпожарните прописи.

Член 43в

Угостителските објекти за сместување, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следните посебни минимални услови:

— да имаат соодветни уреди за капење и загревање на вода;

— да имаат рецепција;

— да имаат најмалку една заедничка просторија за дневен престој на гостите;

— собите мора да бидат суви и светли. Соба со едно легло мора да има најмалку 8 м² површина, соба со 2 легла најмалку 12 м², а соба со три и повеќе легла, за секое легло најмалку по 5 м² површина. Ако собите се опремени со вградени ормани — плаќари, со одвоен простор за миење и слично, површината на собите може да биде и помала од 8 односно 12 м², но не помала од 6,5 односно 10 м².

Член 43г

Угостителските објекти за исхрана, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следните посебни минимални услови: да имаат работни простории за приготвување на храната и просторија за послужување и гардероба, уреди и опрема за работа, за чување на прехранбените артикли, за разладување на храната и за послужување.

По исклучок, киосците, бифеата, крчмите и Кебапчилиците со големина до 20 м² не мораат да имаат гардероба, ВЦ и телефон, а киосците и Кебапчилиците и просторија за послужување.

Член 43д

Угостителските објекти за разонода, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следните посебни минимални услови: да имаат гардероба просторија за послужување, уреди и опрема за работа, за разладување на пијалоци и храна и просторија за приготвување на храна“.

Член 26

Главите III, IV и V стануваат глава V, VI и VII.

Член 27

Член 47 се менува и гласи:

„Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен угостител:

1. кој користи дополнителна работа на повеќе од пропишаниот број работници (член 2);

2. кој издава за сместување поголем број легла од пропишаните во овој закон (член 4а);

3. кој врши угостителска дејност без одобрение (член 7);

4. кој врши угостителска дејност чиј вид не е означен во одобрението (член 10 под б);

5. кој продолжи да ја врши угостителската дејност кога таа му престанала по силата на законот (член 30).

Со казната од став 1 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имотната корист, остварена со извршувањето на прекршокот, како и заштитна мерка одземање на предметите употребени за извршување на прекршокот“.

Член 28

По член 47 се додава нов член 47а кој гласи:

„Член 47а

Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен угостител:

1. кој врши угостителска дејност надвор од деловната просторија (член 17);

2. кој го води угостителскиот дуќан преку работоводители подолго отколку што е одобрено (член 24);

3. кој без писмен договор засновува деловна соработка со работна или друга организација (член 36).

Со казната од став 1 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот“.

Член 29

Член 48 се менува и гласи:

„Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се казни за прекршок самостоен угостител:

1. кој не истакне назив под кој угостителскиот дуќан работи или не го истакне личното име на угостителот и видот на угостителскиот дуќан (член 20);

2. кој угостителскиот дуќан не го држи отворен во определеното работно време (член 22);

3. кој не ќе го објави на влезната врата на деловната просторија привременото запирање (член 25 став 2);

4. кој не ќе го пријави продолжувањето на водењето на угостителскиот дуќан (член 26)“.

Член 30

Во член 49 по бројот „47“ се додава „47а“.

Член 31

Во член 50 наместо „500.000“ се става „10.000“, а наместо „20.000“ се става „500“.

Член 32

Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се казни за прекршок лице:

1. кое издава поголем број легла или врши услуги за исхрана во поголем број од пропишаните со овој закон (член 37 став 2);

2. кое не ќе ја истакне на видно место категоријата на собите, цените на услугите или не се придржува за истакнатите цени (член 37 став 3);

3. кое користи работа на лица што не се членови на домаќинството (член 37 став 4);

4. кое издава соби или врши услуги за исхрана на паници и туристи односно исхрана на абонирани без пријавување (член 41).

Член 33

Член 52 и 53 се бришат.

Член 34

Член 54 се менува и гласи:

„Самостојните угостители на постојните угостителски дуќани се должни да го сообразат своето работење со одредбите на овој закон.

Органот на управата, надлежен за угостителството на општинското собрание, со решение ќе му го забрани вршењето на угостителската дејност на самостојниот угостител кој ќе го продолжи работењето спротивно на член 8 од Законот за дополнување на Основниот закон за угостителска дејност.

Домаќинствата што според постојните прописи вршат угостителска дејност за сместување и исхрана, се должни да го сообразат своето работење со одредбите на овој закон во рок од 6 месеци од неговото влегување во сила.“

Член 35

По член 55 се додава нов член 55а кој гласи:

„Член 55а

Програмата врз основа на која ќе се врши проверувањето на стручната способност, начинот на проверувањето и составот на комисијата ќе се пропишат најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописот од претходниот став ќе се применуваат одредбите на Упатството за проверување и утврдување на стручната способност за самостојно вршење на самостојна угостителска дејност („Службен весник на СРМ“ бр 38/65)“.

Член 36

Член 56 се менува и гласи:

„Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија во срок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој закон да донесе поблиски прописи за минималните технички услови за изградба, уредување и опремување одделно за секој вид угостителски објект за сместување, исхрана и разонода.

Постојните угостителски објекти ќе се сообразат со одредбите на овој закон и прописот донесен врз основа на овластувањето од претходниот став во срок од 2 години од неговото влегување во сила.“

Член 37

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на овој закон.

Член 38

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

22.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на заедничката седница на Републичкиот собор и на Организационо-политичкиот собор одржана на 31 јануари 1969 година.

Бр. 344

1 февруари 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Пратениците на Собранието на СРМ се избираат во изборните единици утврдени со овој закон.

Член 2

Изборните единици за избор на пратеници на Републичкиот собор на Собранието на СРМ се:

1. Изборна единица Берово која го опфаќа подрачјето на општината Берово;

2. Изборна единица Битола I која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола помеѓу улиците: западно од улицата „Преспанска“, „Керим Абдул Паша“ и „д-р Трифун Пановски“; јужно од улицата „Први мај“ од број 20 до 48 како и селата

Лавци, Брусник, Братин Дол, Гопец, Дихово, Доленци, Гавато, Кажани, Лера, Магарево, Маловиште, Метимир, Нижеполе, Рамна, Ротино, Свињиште, Снегово, Горно Српци, Трново и Цапари;

3. Изборна единица Битола II која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола помеѓу улиците: источно од улиците: „Преспанска“, „Керим Абдул Паша“ и „д-р Трифун Пановски“; западно од улиците „Маршал Тито“, „Маркс“, „Енгелс“, „Јосиф Христовски“, „Никола Тесла“, „Рајко Жинзифов“, „Ордан Николов — Цинот“ и „Иван Милутиновиќ“ од број 90 до мостот кај плоштадот; северно од улицата „Партизанска“ и јужно од улицата „Први мај“ од број 50 до 276, како и селата Буково, Крстоар и Орехово;

4. Изборна единица Битола III која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола помеѓу улиците: источно од улиците „Иво Јола Рибар“ до Буковскиот мост, „Маршал Тито“, „Маркс и Енгелс“, „Јосиф Христовски“, „Никола Тесла“ и „Прилепска“ до Монополот; јужно од улицата „Булевар 1 мај“ од број 278 до местото на улицата „4 ноември“, како и селото Поешово;

5. Изборна единица Битола IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола помеѓу улиците: северозападно од улицата „Прилепска“, северно од улицата „1 мај“ до мостот, улица „4 ноември“ до број 278, „Рајко Жинзифов“ „Ордан Николов — Цинот“ и „Иван Милутиновиќ“ од број 90 до мостот на Плоштадот, како и селата: Горно Оризари, Долно Оризари и Раштани;

6. Изборна единица Битола V која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола со селата: Бач, Барешани, Вистрица, Долно Егри, Драгош, Гермидан, Граешница, Горно Егри, Канино, Кишава, Кравари, Кременица, Лажец, Мецитлија, Олевени, Оптичари, Острец, Породин, Совик, Средно Егри, Велушина, Злокукани, Жабени и Живојно;

7. Изборна единица Битола VI која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола со селата: Беранци, Црно Буки, Црновец, Драгарино, Драгожани, Габалавци, Карамани, Крклино, Кукуречани, Лисолај, Лопатица, Могила, Ново Змирнево, Облаково, Радобор, Секирани, Долно Српци, Старо Змирнево, Стрежево и Трн;

8. Изборна единица Битола VII која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола со селата: Алинци, Брник, Будимирци, Градешница, Груншта, Ваширеица, Добрушево, Горна Чаршија, Долна Чаршија, Древеник, Зовик, Ивањевци, Лознани, Маково, Моино, Мусинци Новоселани, Ношпал, Орле, Подино, Рапеш, Свети Тодори, Старавина и Трновици;

9. Изборна единица Битола VIII која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола со селата: Арматуш, Балдовенци, Биљаник, Брод, Будаково, Велесело, Врањевци, Гнилеш, Гнеотино, Горно Агларци, Грумази, Далбеговци, Дедебалци, Добромиири, Добровени, Долно Агларци, Ивени, Логоварди, Мегленци, Новаци, Ново Село, Долно Орехово, Паралово, Полог, Путурус, Рибарци, Скопшир, Сливница, Суводол, Тепавци, Трап и Црничани;

10. Изборна единица Брод која го опфаќа подрачјето на општината Брод;

11. Изборна единица Валандово која го опфаќа подрачјето на општината Валандово;

12. Изборна единица Винаца која го опфаќа подрачјето на општината Винаца;

13. Изборна единица Гевгелија I која опфаќа дел од подрачјето на општината Гевгелија и тоа: Габрово, Гевгелија, Горничет, Давидово, Кованци, Конско, Милетково, Миравци, Мион, Мрзенци, Негорци, Петрово, Прдејци, Серменин, Смоквица и Хума;

14. Изборна единица Гевгелија II која опфаќа дел од подрачјето на општината Гевгелија со селата: Богданци, Богороци, Дурутли, Гавато, Гопчели, Куртамзали, Николик, Нови Дојран, Органцали, Севендекли, Селемли, Сретеново, Стари Дојран, Стојаково, Фурка, Црничани, Чаушли и Цумобос;

15. Изборна единица Гостивар I која опфака дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: Гостивар, Горна Вањица, Долна Вањица, Сушица, Здуње и Лешница;

16. Изборна единица Гостивар II која опфака дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: Врпчиште, Галате, Зубовце, Дебреше, Врановци, Ново Село I, Горно Јеловце, Долно Јеловце, Равен, Печково, Вруток, Речане, Оргуше и Ново Село II;

17. Изборна единица Гостивар III која опфака дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: Чергане, Форино, Корито, Тумчевиште, Чајле, Баљин Дол, Беловиште, Лаковица, Србиново, Трново, Страјане, Куново, Железна Река, Падалиште, Кафа, Симница, Сретково, Церово, Долна Гоновица, Горна Гоновица, Митрој Крсти и Мало Турчане;

18. Изборна единица Гостивар IV која опфака дел од подрачјето на општината Гостивар со селата: Адиевци, Болетин, Величица, Вџај, Битуше, Богдево, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волковија, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Лазарополе, Леуново, Маврово, Маврови Анови, Нивиште, Нистрово, Никифорово, Ничпур, Присојница, Рибница, Росоки, Ростуша, Селце, Сенце, Скудриње, Тануше, Требиште и Тресонче;

19. Изборна единица Гостивар V која опфака дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: Ломница, Гурџевиште, Горјане, Неготино, Сенокос, Градец, Добридол, Топлица, Калиште и Пожаране;

20. Изборна единица Дебар која го опфака подрачјето на општината Дебар;

21. Изборна единица Делчево која го опфака подрачјето на општината Делчево;

22. Изборна единица Демир Хисар која опфака дел од подрачјето на општината Демир Хисар;

23. Изборна единица Кавадарци I која го опфака подрачјето на општината Кавадарци и тоа: Кавадарци, Ваташа и Глишиќ;

24. Изборна единица Кавадарци II која опфака дел од подрачјето на општината Кавадарци и тоа: Марена, Сопот, Манастирец, Трстеник, Рибарци, Возарци, Шивец, Брушани, Вегниште, Ресава, Дабниште, Кошани, Драгожел, Гарниково, Клиново, Шешково, Добротино, Праведник, Дреново, Драдња, Грбовец, Дебриште, Раец, Кесендре, Фариш, Галиште, Бунарче, Војанчиште, Горна Бошава, Долна Бошава, Конопиште, Куманичево, Крнево, Мајдан, Мрежичко, Радња, Рожден, Ржаново, Страхово, Чермерско, Вохула, Камендол, Крушевица, Мрзен Оровец, Паликура, Росоман и Сирково;

25. Изборна единица Кичево I која опфака дел од подрачјето на општината Кичево и тоа: градот Кичево, Кнежино, Раштани, Осој, Србјани, Вигор Доленци и Другово;

26. Изборна единица Кичево II која опфака дел од подрачјето на општината Кичево и тоа: Ехлоец, Иванчишта, Поповец, Малкоец, Извор, Кленоец, Горна Душогубица, Долна Душогубица, Лавчани, Горно Добренеоец, Долно Добренеоец, Подвис, Пополжани, Видрани, Врждани, Јудово, Свињиште, Козица, Велица, Прострање, Велмевиц, Мало Црско, Големо Црско, Цер, Кладник, Карбуница, Староец, Вранештица, Атишта, Челоцеци, Лисичани, Орланци, Миокази, Речани, Крушица, Светораче, Рабетино, Козицино, Патец, Дупјани, Манастирско Доленци и Јаворен;

27. Изборна единица Кичево III која опфака дел од подрачјето на општината Кичево и тоа: Длапкин Дол, Трапчин Дол, Грешница, Лешница, Речани Зајаско, Вачишта, Зајас, Мидинци, Колари, Тајмиште, Колибари, Букојчани, Горно Страгомиште, Долно Страгомиште, Арангел, Гарани, Жубрино, Јагол, Јагол Доленци, Лазаровци, Мамудовци, Ново Село, Осломеј, Папрадиште, Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, Туин, Црвигци, Шутово и Бериково;

28. Изборна единица Кочани I која опфака дел од подрачјето на општината Кочани и тоа: Кочани, Долно Градче и Црвена Нива;

29. Изборна единица Кочани II која опфака дел од подрачјето на општината Кочани и тоа: Безиково, Цера, Главовица, Горно Градче, Костин Дол, Небојани, Ново Село, Полаки, Пресека, Припор, Речани, Враници, Оризари, Прибачево, Грдовци, Мојанци, Долни Подлог, Горни Подлог, Зрновци, Видовиште и Мородвис;

30. Изборна единица Кочани III која опфака дел од подрачјето на општината Кочани и тоа: Вели, Лешки, Нивичани, Пантелеј, Пашадигово, Рајчани, Вања, Лепопелци, Ново Селани, Соколарци, Спанчево, Уларци, Врбица, Жиганци, Чифлиќ, Облешево, Чешиново, Бурилчево, Кучичино, Теранци, Тркање и Јастребник;

31. Изборна единица Кратово која го опфака подрачјето на општината Кратово;

32. Изборна единица Крива Паланка I која опфака дел од подрачјето на општината Крива Паланка и тоа: Жидилово, Крчка, Трново, Узем, Колтур, Добровница, Луке, Подржи Коњ, Голема Црџорја, Мала Црџорја, Крстов Дол, Градец, Осиче, Габар, Огут, Метежево, Крива Паланка Дурачка Река, Мартинаца, Дренак, Станци, Вас, Кошари, Варовиште, Дрење, Лозаново и Киселица;

33. Изборна единица Крива Паланка II која опфака дел од подрачјето на општината Крива Паланка и тоа: Конопница, Длабочица, Мождивјак, Псаца, Борово, Ваштчево, Тлминце, Петралица, Криви Камен, Баратлија Милутинце, Гиновци, Ранковце, Опило, Одрено, Радibuш, Љубинци, Ветуница, Отошница, Вржогрнци, Гулинци, Станча, Герман, Паклиште и Нерав;

34. Изборна единица Крушево која го опфака подрачјето на општината Крушево;

35. Изборна единица Куманово I која опфака дел од подрачјето на општината Куманово помеѓу улиците: источно од улиците „Народна Револуција“, преку Плоштадот „Маршал Тито“ и јужно од улицата „Иво Рибар Лола“, како и подрачјата на селата Превце, Доброшане и Виљановце;

36. Изборна единица Куманово II која опфака дел од подрачјето на општината Куманово помеѓу улиците: северно од улицата „Иво Рибар Лола“, Плоштадот „Нова Југославија“, „11 Октомври“, западно од улицата „Братство — Единство“, како и подрачјето на селата Тромеѓа и Младо Нагоричане;

37. Изборна единица Куманово III која опфака дел од подрачјето на општината Куманово помеѓу улиците: западно од улицата „Гоце Делчев“, јужно од Плоштадот „Нова Југославија“ и „11 Октомври“, излегува на Железничката станица Куманово, како и подрачјата на селата Режановце, Речица, Долно Коњаре, Горно Коњаре, Сопот, Табановце, Лопате, Опае и Ведиње;

38. Изборна единица Куманово IV која опфака дел од подрачјето на општината Куманово помеѓу улиците: западно од улицата „Народна Револуција“, преку „Плоштадот Маршал Тито“ и улицата „Истра“, источно од улицата „Гоце Делчев“, до улицата „Христијан Карпош“, како и подрачјата на селата Романовце, Агино Село, Брзак, Умин Дол, Ново Село, Љубодраг и Черкези;

39. Изборна единица Куманово V која опфака дел од подрачјето на општината Куманово со селата: Алашевце, Белановце, Ваксинце, Виштица, Глажња, Гошинец, Думановце, Злокуќани, Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Оризаре, Отља, Рывковце, Ропалце, Рунице, Слупчане, Стража и Стрима;

40. Изборна единица Куманово VI која опфака дел од подрачјето на општината Куманово со селата: Бељаковце, Вакав, Винце, Габреш, Градиште, Длга, Довезенце, Живинце, Зубовце, Јачинце, Клеочви, Кокошиње, Колицко, Косматац, Кутлибек, Кучкарево, Кшање, Мургаш, Новоселање, Орашец, Пезово, Пчиња, Скачковце, Студена Бара и Шупли Камен;

41. Изборна единица Куманово VII која опфаќа дел од подрачјето на општината Куманово со селата: Алгуња, Алинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренак, Жегљане, Желувино, Канарево, Карабичане, Карловце, Коинце, Кокино, Макреш, Малотино, Мгленце, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, Пузаљка, Рамно, Ругинце, Старо Нагоричане, Степанце, Срезовце, Стрновац, Сушево, Цвиланце, Цветишница, Челопек и Четирце;

42. Изборна единица Неготино која го опфаќа подрачјето на општината Неготино;

43. Изборна единица Охрид I која опфаќа дел од подрачјето на општината Охрид и тоа: новата населба Горна Влашка Маала и подрачјата на селата Лескоец, Велгошти, Рамне, Велостово, Коњско, Елшани, Пештани, Трпејца, Шипокно и Љубаништа;

44. Изборна единица Охрид II која опфаќа дел од подрачјето на општината Охрид и тоа: градот Охрид, без горна Влашка Маала и новата населба;

45. Изборна единица Охрид III која опфаќа дел од подрачјето на општината Охрид со селата: Арбиното, Велчишта, Вотун, Брежари, Велмеј, Врбјани, Горно Средоречије, Годивје, Грко Поле. Долно Средоречије, Злести, Изделлавеј, Лактиње, Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Турје и Црвена Вода;

46. Изборна единица Охрид IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Охрид со селата: Вапила, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, Завој, Косел, Куратица, Ливошита, Опејница, Орман, Плаке, Расино, Речица, Свињишта, Сирула, Скробатно, Мешеишта, Климештани, Горенци, Оровник, Требеишта, Подмолје и Волино;

47. Изборна единица Прилеп I која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп помеѓу улиците: „Илка Присаѓанка“, „Нада Ламевска“, „Адем Адемовски“, „Трајко Сандански“, „Круме Волнаровски“, „Јоска Ордановски“, Кеј „1 мај“, Браќа Ламевски“, „Димо Димовски“, „Браќа Шемковски“, дел од „Пиринска“, „Никола Карев“, дел од „Мице Козар“, „Крушевска“, „Дабнички Завој“, како и подрачјата на селата Варош, Дабница, Мажучиште и Присад;

48. Изборна единица Прилеп II која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп помеѓу улиците: „Ленин“, „Кузман Јосифовски“, „Ристе Секирчанец“, „Ладо Лапецот“, „Марксва“, „Егејска“, „Круме Јаскоски“, „Стеван Стефановски“, дел од „Круме Волнаровски“, „Митко Цветановски“, „Кукушка“, „Пане Талевски“, „Партизанска“, „Раде Ивановски“, „Велградска“ и „Тризла“, како и подрачјата на селата Мало Коњари, Големо Коњари, Кадино Село и Боротино;

49. Изборна единица Прилеп III која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп помеѓу улиците: „Рампо Левката“, „Гуро Гаховиќ“, „Стеван Димовски“, „Илија Василевски“, „Борка Левката“, „Орде Тутевски“, дел од Кејот „1 мај“, „Сотка Георгиевски“, дел од „Републиканска“, „Влаже Цаневски — Челото“, „Андон Слабејко“, „Сотка Цицијкиќ“, „Орде Кабецот“, „Населба Бончејца“, „Моша Пијаде“, „Кире Косевски“, „Менде Вошковски“, „Ристе Ристевски“, „Орде Чопела“, „Иво Лола Рибар“, „Кире Гавриловски“, „Савка Маневска“, „Божо Јанковски“, „Добре Ивановски“, „Цане Коњарец“ и „Владоја Крстевски“, како и подрачјата на селата: Старо Лагово, Ново Лагово, Беровци, Галичани, Мало Руаци, Штавица, Чумово, Прилепец, Волково и Селце;

50. Изборна единица Прилеп IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп помеѓу улиците: „Борка Талевски“, „Круме Спировски“, „Панка Котевска“, „Мара Јосифовска“, „Вера Циривири“, „Мирче Ацев“, „Трајко Тарцан“, „Димитар Влахов“, „Гице Гавриловски“, „Стеван Вазерков“, дел од „Моша Пијаде“, дел од Кеј „9 септември“,

„Пере Тошев“, „Горче Петров“, „11 Октомври“, „Цане Илиевски“, „Браќа Талевски“, „Спасе Темелковски“, „Страшо Пинџур“, како и подрачјето на селата Плетвар, Ленишита, Ореовец, Крстец, Беловодица, Тројаци, Топлица, Ракле, Никодин, Голем Радобил, Мал Радобил, Дрен, Смолани и Царевик;

51. Изборна единица Прилеп V која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: Браилово, Црнилиште, Дабјани, Дебреште, Десово, Долгаец, Дреновци, Дупјачани, Долнени, Горно Село, Гостиражни, Жабјани, Костинци, Кошино, Лажани, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Пешталевево, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слечче, Сливје, Стровија, Забрчани и Зрзе;

52. Изборна единица Прилеп VI која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: Бела Црква, Кривогаштани, Крушеани, Мирче Ацев, Обршани, Пашино Рувци, Славеј, Воѓани, Врбјани, Бело Поле, Вранче, Ново Селани, Заполжани, Кутлешевево, Средорек, Кереница и Годивље;

53. Изборна единица Прилеп VII која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: Алинци, Вашиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолишта, Врпско, Гудјаково, Дуње, Ерековци, Живо-во, Загорани, Канатларци, Клепач, Кален, Кожре, Крушевица, Лопатица, Манастир, Марул, Подмол, Пештани, Полчиште, Тополчани, Тројкрсти, Чаниште, Чепигово и Шелеверци;

54. Изборна единица Пробиштип која го опфаќа подрачјето на општината Пробиштип;

55. Изборна единица Радовиш I која опфаќа дел од подрачјето на општината Радовиш и тоа: Радовиш, Козбунар, Шитковица, Калаузлија, Држанчи, Алилобаси, Чешме, Маале, Штурово, Караџалар, Каралобаси, Ораовица, Подареш, Коселија Дурулџица, Сарифол, Худаверлија, Јаргулица, Покрајчево, Смиланци, Шаиџ Таш, Раклиш, Ново Село и населбата „1 мај“;

56. Изборна единица Радовиш II која опфаќа дел од подрачјето на општината и тоа: Долно Липовиќ, Габревци, Долни Радеш, Гарван, Загорци, Горно Липовиќ, Папанница, Конче, Лубница, Негреновци, Ракитец, Скоруша, Коџалија, Прналија, Супурге, Аликоч, Тополница, Вучин, Дамјан, Долна Враштица, Погулево, Ињево, Дедино, Воиславици, Сурдулица, Калуѓерица, Горна Враштица и Злеово;

57. Изборна единица Ресен I која опфаќа дел од подрачјето на општината Ресен и тоа: градот Ресен со улиците: „29 Ноември“ од број 1 до 99 од левата страна и од број 2 до 136 од десната страна, „11 Октомври“, „Мите Трповски“, „Јосип Јосифовски“, „Мите Трајчевски“, „Вигла“, „5 ноември“, Плоштадот „Маршал Тито“, како и подрачјето на селата: Арвати, Асамати, Брајчино, Горна Бела Црква, Грнчари, Долна Бела Црква, Долно Дупени, Езерени, Козјак, Курбиново, Краини, Љубојно, Наколец, Падмочани, Прегор, Рајца, Сливница и Штрбово;

58. Изборна единица Ресен II која опфаќа дел од подрачјето на општината Ресен и тоа: градот Ресен со улиците: „Гоце Делчев“, „Мите Богоевски“, „Милан Думов“, „Наум Божиновски“, „Таше Милошевски“, „Илинденска“, „Крсте Трајчевски“, „Борис Кидрич“, „Иво Рибар Лола“, „Христо Герасовски“, „Охридска“, „Кочо Рацин“, „Стиф Наумов“, „Преспанска“, „29 ноември“ од број 101 до 197 од левата страна и од број 133 до 194 од десната страна, како и подрачјата на селата: Болно, Волкодери, Горно Дупени, Дрмени, Елва, Златари, Избишта, Илино, Јанковец, Коњско, Кривени, Крушје, Лавци, Лева Река, Лескоец, Отешевево, Петрино, Перво, Покрвеник, Прељубје, Сопотско, Стипона, Стење, Царев Двор и Шурленци;

59. Изборна единица Свети Николе I која опфаќа дел од општината Свети Николе и тоа: Свети Николе, Алакинце, Горобинци, Сопот, Преот, Трстеник, Крушица, Стањевци, Павлешенци, Гуземелци, Малино, Милино, Кнежје, Нова Мездра, Стара Мездра, Долно Гуѓанце, Горно Гуѓанце, Стројменце и Орел;

60. Изборна единица Свети Николe II која опфаќа дел од подрачјето на општината Свети Николe и тоа: Немањинци, Ранчинци, Макреш, Патетино, Мечкуевци, Арбасанци, Стануловци, Мустафино, Ерџелија, Кадрифаково, Браниловиќ, Амзабегово, Пеширово, Долно Црнилиште, Горно Црнилиште, Делисинци, Богословец, Аџибегово, Сарамзалино, Хаџиматово, Цумајлија, Дорфулија, Харатманово, Кишино, Коселари и Вокирлија.

61. Изборна единица Скопје I која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од подвозникот по железничката пруга кон запад до улицата „Булевар ЈНА“, свртува десно по улицата „ЈНА“ и оди по десната страна, ја сече улицата „Илинденска“ и продолжува до мостот на реката Вардар кај Сајмиштето, од мостот свртува лево узводно по реката Вардар до Сајмиштето, од мостот свртува десно го сече Калето и улицата „Маршал Тито“, излегува на улицата „125“ до аголот на улиците „125“, „130“ и „124“, по десната страна на улицата 124 до улицата 135 свртува десно по десната страна на улицата „135“ и улицата „Борис Кидрич“, оди преку мостот на Революцијата, потоа по десната страна на улицата „Кочо Рацин“ до раскрсницата со улицата „11 Октомври“, свртува лево по улицата „11 Октомври“ и оди по десната страна на улицата „11 Октомври“ до рампата, свртува десно по железничката пруга до подвозникот.

62. Изборна единица Скопје II која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од мостот на Революцијата, оди по десната страна на улицата „Борис Кидрич“, до раскрсницата на улиците „Борис Кидрич“, „135“ и „Христијан Карпош“, по улицата „Христијан Карпош“ до раскрсницата на улиците „Христијан Карпош“, „Индустријска“ и „403“, свртува десно по улицата „403“ до железничкиот мост на реката Вардар, преку железничкиот мост на реката Вардар по железничката линија до рампата на улицата „11 Октомври“, свртува десно по улицата „11 Октомври“ до улицата „Кочо Рацин“, свртува десно по улицата „Кочо Рацин“ и оди по улицата „Кочо Рацин“ до мостот на Революцијата.

63. Изборна единица Скопје III која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од мостот на реката Вардар кај Сајмиштето, оди по десната страна на улицата „Булевар ЈНА“ сè до улицата „Гуро Гаковиќ“, свртува десно по улицата „Гуро Гаковиќ“ до улицата „Партизанска“ по десната страна се до улицата „557“, свртува по улицата „557“ по десната страна до улицата „Орце Николов“, свртува лево и оди по неа се до шталите во Градскиот парк, свртува десно кон реката Вардар низводно и оди по неа до мостот на реката Вардар кај Сајмиштето.

64. Изборна единица Скопје IV која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од каналот Вардар-Треска каде што се сече со улицата „Партизанска“, оди по улица „Партизанска“ до улицата „557“, свртува лево по улицата „557“ и оди по неа до улицата „Орце Николов“, свртува лево по улицата „Орце Николов“ до улицата „762“, свртува десно, ја сече улицата „Илинденска“, свртува лево и оди по улицата „Илинденска“ сè до каналот Вардар-Треска;

65. Изборна единица Скопје V која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: од рампата кај Мала станица, по улицата „ЈНА“ до улицата „Гуро Гаковиќ“, ја сече улицата „Гуро Гаковиќ“, свртува лево и оди по неа до улицата „Партизанска“, оди по левата страна на улицата „Партизанска“ до каналот Вардар-Треска, оди по него до железничката пруга, свртува лево и оди по железничката пруга до рампата кај Мала станица;

66. Изборна единица Скопје VI која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од подвозникот, оди по улицата „256“, ја сече улицата „254“, оди по улицата „431“ до Барутана, се спушта до населбата Водно, ја опфаќа самата населба, се спушта во населбата Козле, ги

опфаќа населбите Козле и Трнов Дол и оди до Средно Нерези, го опфаќа Горно и Средно Нерези, оди низ Водно до реката Вардар, ја сече „Партизанска“, продолжува по реката Вардар, до сливот на каналот Вардар-Треска (базата на Гранит), свртува десно и оди по каналот Вардар-Треска, ја сече „Партизанска“ и оди до железничката пруга и по пругата лево до подвозникот;

67. Изборна единица Скопје VII која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: од рампата на железничката пруга до милиционерската станица „Пролет“, продолжува по железничката линија кон железничкиот мост на реката Вардар, свртува на југ по реката Вардар до Горно Лисиче, го заобиколува Горно Лисиче, излегува на пругата Титов Велес — Скопје и оди по пругата — трианглата до рампата кај милиционерската станица „Пролет“;

68. Изборна единица Скопје VIII која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од подвозникот до улицата „254“, и до улицата „437“, по улицата „437“ ги сече улиците „660“ и „441“, свртува по улицата „433“, продолжува кон подвозникот на Водно над населбата Пржино, до улица „750“, по улица „750“ до улица „725“, по улица „725“ до улица „721“ свртува по улица „721“, до улица „464“, по неа до рампата на улица „644“ по железничката линија кон запад до подвозникот;

69. Изборна единица Скопје IX која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од рампата на улицата „464“, оди по железничката линија кон исток до Маркова Река, узводно до мостот на Маркова Река, од западна страна од рампата на улицата „464“ до улицата „421“, по неа до улицата „425“, по улицата „725“ до улицата „727“ и по улицата „427“ до Сеизмолошката станица. Во оваа изборна единица влегува и населбата на ОХИС „Пинтија“, како и населените места: Усје, Сопиште, Ракотинце, Добри Дол, Маркова Сушица, Горно Соње, Долно Соње, Чифлик, Света Петка, Говрлево, Барово, Јаболце, Нова Брезница, Осинчани, Патишка Река, Држилово, Елово, Умово, Малчиште, Цветово и Црни Врв;

70. Изборна единица Скопје X која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од Сајмиштето и го сече Калето, потоа излегува на улицата „125“ и по неа до аголот на улицата „130“ и „124“, потоа продолжува по улица „130“ и улица „142“ и излегува на улицата „135“ оди по неа до паркот во Чаир, свртува по улицата „788“ — стариот пат за Бутел I и оди до ринг север, по ринг север, оди по Качаничкиот пат, го сече Качаничкиот пат и северната магистрала, продолжува до Момин Поток, го заобиколува него и оди до реката Вардар и по неа на југ до Сајмиштето.

71. Изборна единица Скопје XI која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од железничката пруга Север — Скопје, оди по реката Серава на север покрај гробиштата Бутел, излегува на патот за Железара, ја заобиколува населбата Шуто Оризаре од север и запад и се спушта на железничката пруга Север — Скопје. Оваа изборна единица ги опфаќа и населените места: Бразда, Вањани, Блаце, Бродец, Брес, Визбегово, Горно Оризари, Глумово, Горњани, Кучевиште, Љубанци, Љуботен, Мирковци, Побужје, Танушевци и Чучар.

72. Изборна единица Скопје XII која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува северно од паркот во Чаир, продолжува по улицата „788“, оди по стариот пат за Бутел и по ринг — север, по него оди на запад до реката Серава, по неа до Радишка Река, потоа свртува на исток, го сече патот за Радишане, Љуботен и Раштак и продолжува до патот што води за Црешево, оди по него на југ до Ди-

зенфекциониот завод во Чаир и покрај северната страна на паркот во Чаир, потоа излегува на улицата „788“ — стариот пат за Бутел I;

73. Изборна единица Скопје XIII која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од аголот на улицата „403“ до Воената болница и „Христијан Карпош“, потоа продолжува до сртот на Гази Баба до Дизенфекциониот завод во Чаир, свртува на југ по улицата „135“ до улицата „142“, оди по неа до улицата „130“ и по оваа улица до аголот на улиците „130“, „125“ и „124“, потоа оди по улицата „124“ до улицата „135“, свртува на југ до аголот на улиците „135“, „Борис Кидрич“ и „Христијан Карпош“ и по „Христијан Карпош“ оди до аголот на улиците „403“ до Воената болница, „Христијан Карпош“ и „Индустриска“;

74. Изборна единица Скопје XIV која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од аголот на улиците „403“ до Воената болница, „Христијан Карпош“ и „Индустриска“, потоа свртува по сртот на Гази Баба до Дизенфекциониот завод во Чаир, пак свртува и продолжува по стариот пат за село Прешево до Камник, потоа свртува на југ по сртот на Камник, излегува на бензинската помпа кај Кумановската трошарина, потоа продолжува по автопатот Скопје — Куманово до хиподромот и покрај хиподромот излегува на патот за село Велимбегово; потоа по него до железничката рампа во Маџари, тука свртува на запад и по права линија продолжува до одбранбениот наспин на реката Вардар, оди по неа на север до железничкиот мост на реката Вардар, тука свртува кон железничкиот мост на север до улицата „403“ до Воената болница.

Во оваа изборна единица влегува и населеното место Трубарево;

75. Изборна единица Скопје XV која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од бензинската помпа кај Кумановската трошарина, оди по Автопатот до Хиподромот, потоа свртува на север во права линија и излегува крај селото Инџиково на улицата „881“ и „868“; тука ја заобиколува населбата Маџари од северната страна и излегува на Камник, потоа се спушта кај зградите на стрелиштето Камник и до Автопатот кај Кумановската трошарина. Оваа изборна единица ги опфаќа и населените места: Арачиново, Булачани, Брњаци, Грешино, Инџиково, Мојанци, Орланци, Раштак, Сингелик, Стајковци, Страчинци и Прешево;

76. Изборна единица Скопје XVI која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје со населените места: Аџаџовци, Велимбегово, Ватар, Блаце, Врзиче, Бучинци, Буџковци, Бунаџик, Граднанци, Горно Коњари, Долно Коњари, Дивле, Дељадровци, Идризово, Идризово — колонија, Јурмулери, Кадино, Катланово, Летевци, Мралоно, Миладиновци, Мршевици, Марино, Огњанци, Петровец, Ржаничино, Сушица, Ст. Коњари, Текије и Коџија;

77. Изборна единица Скопје XVII која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје со населените места: Алдинци, Батинци, Вртекиџе, Вржале, Гралевица, Градовци, Гумалево, Горно Количани, Долно Количани, Долно Лисиче, Драчево, Добрино, Дејковец, Зелениково, Морани, Ново Село, Орешани, Палиград, Пагаруша, Пакошево, Рамни Габер, Смесица, Станица — Зелениково, Страхојадница, Студеничани, Таор, Тисовица и Црвена Вода;

78. Изборна единица Скопје XVIII која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје со населбите и населените места: Бардовци, Влае — населба, Влае, Горче Петров, Горче Петров — нова населба, Горче Петров II и Злокукани;

79. Изборна единица Скопје XIX која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје со населените места: Буковиќ, Бојане, Вучидол, Глумово, Горни Грачан, Горна Арнакија, Горно

Свиларе, Грачани, Долни Грачан, Долна Арнакија, Долно Свиларе, Дворце, Кондово, Копаница, Колонија Радуша, Кучково, Крушопек, Ласкарци, Љубин, Матка, Ново Село, Никиштани, Орман, Паничари, Раовиќ, Рашче, Радуша, Сарај, Семениште, Чајлане и Шишево;

80. Изборна единица Струга I која опфаќа дел од подрачјето на општината Струга и тоа: Струга, Калишта, Долна Велица, Мислешево, Враништа, Радожда, Франгово, Мали Влај, Радолишта, Вишни, Заграчани и Шум;

81. Изборна единица Струга II која опфаќа дел од подрачјето на општината Струга и тоа: Драслајца, Бицово, Моришта, Ливада, Ложани, Ново Село, Делогожда, Корошишта, Цепиц, Мислодежда, Поум, Брчево, Богојци, Збажди, Аражаново, Локов, Присовјани, Велешта, Добовјани, Ташморуништа, Горно Татешти, Долно Татешти и Тоска;

82. Изборна единица Струга III која опфаќа дел од подрачјето на општината Струга и тоа: Вевчани, Октиси, Горна Велица, Јабунцишта, Подгорци, Боровец, Луково, Селци, Буринец, Дренок, Модрич, Глобочица, Нерези, Безово, Пискупштина, Јабланица и Јакајца;

83. Изборна единица Струмица I која опфаќа дел од подрачјето на општината Струмица и тоа: почнувајќи од влезот на касарната, оди по левата страна на улица „22 декември“, продолжува по улицата „Сандо Масев“, продолжува по левата страна на улицата „Маршал Тито“ и завршува на патот за Миравци, како и подрачјата на селата: Ванско, Босилово, Дабиња, Еднокуќево, Хамзали, Моноспитово, Муртино, Петралинци, Робово, Сачево и Свидовица;

84. Изборна единица Струмица II која опфаќа дел од подрачјето на општината Струмица и тоа: почнувајќи од влезот на касарната оди по десната страна на улицата „22 декември“, продолжува по десната страна на улицата „Сандо Масев“, продолжува по десната страна на улицата „Маршал Тито“ и завршува до кантонот, како и подрачјата на селата Баница, Велогино, Чепели, Дорлобос, Градско, Валдовци, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Орманли, Попчево, Раборци, Рич, Три Води и Водоча;

85. Изборна единица Струмица III која опфаќа дел од подрачјето на општината Струмица со селата: Ангелци, Варварица, Василево, Велјуса, Висока Маала, Владевици, Гечерлија, Градошорци, Дубрејци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулчија, Нивичино, Нова Маала, Пиперово, Просениково, Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, Требицино и Чанаклија;

86. Изборна единица Струмица IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Струмица со селата: Барбарево, Бадилен, Вајково, Борисово, Бориево, Габрово, Дражево, Дрвош, Зубово, Иловица, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Радово, Секирник, Смолари, Старо Валдовци, Старо Коњарево, Стиник, Сушица, Турново и Штука;

87. Изборна единица Тетово I која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово и тоа улици: „Караорман“, „Иво Рибар Лола“, „Тодор Циповски—Мерџан“, „Гоце Делчев“, и сите улици северно од улиците: „Иво Рибар Лола“ и „Гоце Делчев“, како и подрачјата на селата: Лавце, Селце, Вејце, Порој, Цепчиште, Гермол, Једоарце, Требош и Врдец;

88. Изборна единица Тетово II која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово и тоа: улиците „Цветан Димов“, „Горна Чарџија“, Ленин, „Охридска“, „Браќа Миладинови“, „Ново Село“, и сите улици кои се наоѓаат десно од коритото на реката Пена, како и подрачјата на селата: Гајре, Лисец, Шипковица, Вешала, Вовоце, Голема Речица, Мала Речица и Горно Палчиште.

89. Изборна единица Тетово III која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово и тоа: улиците „Орце Николов“, „Страшо Пинџур“, „Белградска“, „Гоце Стојчевски“, „Кузман Јосифовски-

Питу“, „Мирче Ацев“, „Илинденска“ од Плоштадот до мостот на реката Пена, „Борис Кидрич“, „Маршал Тито“ и сите други улици помеѓу овие улици и јужно и северно од нив што се наоѓаат на левата страна од реката Пена, како и подрачјата на селата: Долно Седларце, Брвеница и Фалише;

90. Изборна единица Тетово IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово со селата: Блаце, Челопек, Милетино, Теново, Стенче, Волковија, Радиовце, Жеровјане, Горно Седларце, Долно Палчиште, Новаке, Јеловјане, Урвич, Пирок, Боговиње, Селце Кеч, Ново Село II, Синичане, Камењане и Раковец;

91. Изборна единица Тетово V која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово со селата: Горна Лешница, Групчин, Гургурница, Добраце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село I, Палатица, Рогле, Саракино, Седларево, Стримница, Церово и Чифлик;

92. Изборна единица Тетово VI која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово со селата: Беловиште, Јанчиште, Нераште, Одри, Орашје, Првце, Рогачево, Старо Село, Вратница, Жилче, Шемшево, Сиричино, Туденце, Прелубиште, Подбреге, Озормиште, Копанце, Јегуновце, Јажинце и Ротинце;

93. Изборна единица Тетово VII која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово со селата: Теарце, Отушиште, Пршовце, Глоги, Јелошник, Доброште, Слатино, Брезно, Лешок, Непроштено, Отуње, Ратае, Сетоле и Варвара;

94. Изборна единица Титов Велес I која опфаќа дел од подрачјето на општината Титов Велес и тоа: западно од улиците „Маршал Тито“, „Димко Најдов“ и „д-р Стојан Јаникиевик“; јужно од улицата „Алексо Демниев“ и железничката линија Титов Велес — Прилеп и Превалец;

95. Изборна единица Титов Велес II која опфаќа дел од подрачјето на општината Титов Велес и тоа: источно од улиците „Маршал Тито“, „Димко Најдов“ и „д-р Стојан Јаникиевик“; северно од улицата „Алексо Демниев“ и железничката линија Т. Велес — Прилеп, па сè до реката Вардар; источниот дел на градот Т. Велес — источно од реката Вардар, како и селата: Ново Село, Горно Караслари, Долно Караслари, Лугунци, Чалошево, Башино Село, Иванковиќ, Крушје, Цидимиоци, Отовица, Вегерско, Кумарино, Мамутчево, Новачани, Рудник, Сујаклари и Сопот;

96. Изборна единица Титов Велес III која опфаќа дел од подрачјето на општината Т. Велес со селата: Бањица, Бусилци, Витанци, Владилковци, Војница, Голозинци, Горно Враповци, Горно Јаболчиште, Долно Враповци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Крајници, Крива Круша, Крнито, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново Село, Оморани, Ораовец, Општино, Поменово, Попадија, Раковец, Рлевци, Сливни, Снилкови, Стари Град, Степанци, Чашка, Бистрица, Богомила, Габровник, Качиново, Мокрени, Нежилово, Ореше, Ореов Дол, Папрадиште, Плевене, Согле, Теово и Црешнево;

97. Изборна единица Титов Велес IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Титов Велес со селата: Долно Чичево, Двориште, Горно Чичево, Градско, Грнчиште, Кочилари, Куридере, Ногаевци, Подлес, Скачинци, Свеќани, Убого, Уланци, Виничани, Водоврати, Згрозолци, Раштани, Горно Оризари, Долно Оризари, Клуковице, Бузалково, Велештевица, Слп, Карабуџиште, Црквино, Бабуна и населбите: Порцуланова, Свицара и Превалец;

98. Изборна единица Штип I која опфаќа дел од подрачјето на општината Штип и тоа: десниот брег на реката Отиња, како и подрачјата на селата: Три Чешми, Кривидол, Сарчицево, Врсаково, Судик, Сушево, Добросани и Тестемелци;

99. Изборна единица Штип II која опфаќа дел од подрачјето на општината Штип и тоа: левиот брег на реката Отиња, како и подрачјата на селата: Балталија, Брест, Горачино, Долани, Драгое-

во, Елеклерци, Јамуларци, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Ново Село, Пенуш, Пиперово, Пухче, Селце, Скандалиќ, Софилари, Степанци, Суво Грло, Танатарци, Топлик, Хаџи-Реџепли, Хаџи-Амзали, Хаџисејдели, Црешка и Чифлик;

100. Изборна единица Штип III која опфаќа дел од подрачјето на општина Штип и тоа: Аргулица, Вртешка, Голем Габер, Ебеллија, Јунузлија, Калаузлија, Калапетровци, Карбинци, Кепекчелија, Кошево, Козјак, Курфалија, Кучилат, Мал Габер, Мичак, Мураглија, Никоман, Нов Караорман, Оцалија, Почивало, Прналија, Припечани, Радање, Руљак, Стар Караорман, Таринци, Црвулево, Шашаварлија, Крупиште, Горни Балван, Долни Балван, Горно Трогерци, Долно Трогерци, Батање и Чардаклија.

Член 3

Изборните единици за избор на пратеници на Стопанскиот, Просветно-културниот и Социјално-здравствениот собор се:

1. Изборна единица Берово која го опфаќа подрачјето на општината Берово;

2. Изборна единица Битола I која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола и тоа: западно од улицата „Иво Рибар Лола“, од Буковски мост до улицата „Маршал Тито“, „14 ноември“, од улицата „Горѓи Горѓиев“, до мостот на реката Драгор, јужно од улицата „Булевар 1 мај“ од број 2 — 276; северно долж улица „Партизанска“ до пресекот со улицата „Иво Рибар Лола“, како и подрачјата на селата: Лавци, Брусник, Буково, Крстоар и Обехово;

3. Изборната единица Битола II која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола и тоа: северно од „Булевар 1 мај“ од број 1 до мостот на улицата „4 ноември“, од плоштадот „Маршал Тито“ до улицата „Иван Милутиновиќ“ број 90, улица „Ордан Константинџинов—Цинот“ и „Рајко Жинзифов“: источно од улицата „4 ноември“, „Булевар 1 мај“ од број 278 до крајот, како и подрачјето на селата: Горно Оризари, Долно Оризари, Раштачи и Пошево;

4. Изборна единица Битола III која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола со селата: Бач, Варешани, Бистрица, Долно Егри, Драгош, Геомјани, Граешница, Канино, Кишава, Кравари, Кременица, Лажец, Мечитлија, Олевени, Оптичари, Острец, Поролин, Соџик, Средно Егри, Велушина, Злокучки, Жабени, Живојно, Арматуш, Балдовенци, Биљаник, Брод, Будаково, Велесело, Врањевци, Гнилеш, Гнеотино, Горно Агларци, Гроумазе, Салбеговци, Дедебалци, Добромири, Добровени, Долно Агларци, Ивени, Логовади, Меленци, Новаца, Ново Село, Долно — Орехово, Паралево, Полог, Путурус, Рибарци, Скочивир, Сливница, Суводол, Тепавци, Трап, Црничани, Алинци, Брник, Будимирци, Градешница, Груништа, Вашареица, Добрушево, Горна Чарлија, Долна — Чарлија, Древени, Зовик, Ивањевци, Лознани, Маково, Мојно, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Орле, Рапеш, Свети Тодори, Старавина и Трновци.

5. Изборна единица Битола IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Битола, со селата: Брагин Дол, Гопеш, Дихово, Доленци, Гавато, Кажани, Лера, Магарево, Маловиште, Метимир, Нижеполе, Рамна, Ротино, Свиниште, Снегово, Српци, Трново, Цапари, Беранци, Габаловци, Драгарино, Драгожани, Карамани, Крклино, Кукуречани, Лисолај, Лопатица, Могила, Ново Змирнево, Облаково, Радобор, Секирани, Долно Српци, Старо Змирнево, Стрежево, Трн, Црно Буки и Црновец;

6. Изборна единица Брод која го опфаќа подрачјето на општината Брод;

7. Изборна единица Гевгелија која ги опфаќа подрачјата на општините Гевгелија и Валандово;

8. Изборна единица Гостивар I која опфаќа дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: Гостивар, Мало Турчане, Балин—Дол, Беловиште, Лакавица, Србиново, Куново, Трново, Страјане, Железна Река, Падалиште, Кафа, Сушица, Горна Бањица, Долна Бањица и Здуње;

9. Изборна единица Гостивар II која опфаќа дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: Врпчиште, Добри Дол, Топлица, Калиште, Пожаране, Галате, Зубовце, Врановци, Дебреше, Ново Село I, Горно Јеловце, Долно Јеловце, Форино, Чегране, Тумчевиште, Корито, Чајле, Градец, Сенокос, Неготино, Ломница, Ѓурѓевиште и Горјане;

10. Изборна единица Гостивар III која опфаќа дел од подрачјето на општината Гостивар и тоа: Симница, Церово, Сретково, Горна Ѓоновца, Долна Ѓоновца, Митрој Крсти, Ново Село II, Орѓуше Речане, Вруток, Печково, Равен, Аџиевци, Бољетин, Величица, Вибај, Витуше, Богдево, Вродец, Велебрдо, Видуше, Волковија, Врбен, Врбјани, Галичник, Грекај, Дуф, Жировница, Жужње, Јанче, Кичиница, Кваторница, Лазарополе, Леуново, Маврово, Маврови Анови, Нивиште, Нисторово, Никифорово, Ничпур, Присојница, Рибница, Росоки, Ростуша, Селце, Сенце, Скудриње, Тануше, Требиште и Тресочче;

11. Изборна единица Дебар која го опфаќа подрачјето на општината Дебар;

12. Изборна единица Делчево која го опфаќа подрачјето на општината Делчево;

13. Изборна единица Демир Хисар која го опфаќа полрачјето на општината Демир Хисар;

14. Изборна единица Кавадарци која го опфаќа подрачјето на општината Кавадарци;

15. Изборна единица Кичево I која опфаќа дел од подрачјето на општината Кичево и тоа: Кичево, Осој, Кнежино, Раштани, Длапкин Дол, Тралчин Дол, Грешница, Лешница, Речани, Зајаско, Зајас, Колари, Колибари, Мамудовци, Тајмиште, Вукојчани, Вашишта, Горно Страгомишта и Долно Страгомишта;

16. Изборна единица Кичево II која опфаќа дел од подрачјето на општината Кичево и тоа: Арангел, Бериково, Гарани, Жубрино, Јагол, Јагол Доленци, Лазаровци, Ново Село, Осломеј, Папралиште, Поповјани, Премка, Србица, Стрелци, Твин, Црвиги, Шутово, Србјани, Вигор, Доленци, Другово, Ѓхлоец, Иванчишта, Попоец, Малкоец, Извор, Кленоец, Горна Душогубица, Долна Душогубица, Лавчани, Горно Добреноец, Долно Добреноец, Подвис, Пополжани, Видрани, Врждени, Јудово, Свнџишта, Козица, Велица, Проострање, Велмевци, Мало Црско, Големо Црско, Цер, Кладник, Карбунца, Староец, Вранештица, Атишта, Челопеци, Лисичани, Облани. Миокази, Речани, Крушица, Светораче, Рабетино, Козичино, Патец, Дупјани, Манастирско Доленци и Јаворец;

17. Изборна единица Кочани I која опфаќа дел од подрачјето на општината Кочани и тоа: Кочани, Вели, Нивичани, Пантелеј, Пашачаликово, Рајчани, Јастремник, Лешки, Црвена Нива, Лепопелги, Ново Селани, Жиганци, Уларци, Чешиново, Чифлик, Врбица, Соколарци, Спанчево, Вања, Облешево, Трќање, Бурилчево, Кучичино, Теранци, Видовиште, Мородвис, Зрновци, Оризари, Грдовци, Прибачево, Припор, Горно Градче, Долно Градче, Мојанци, Горни Подлог, Долни Подлог;

18. Изборна единица Кочани II која опфаќа дел од подрачјето на општината Кочани и тоа: Безиково, Пресека, Цера, Главовица, Ново Село, Небојани, Костин Дол, Речани, Полаки, како и подрачјето на општината Винаца;

19. Изборна единица Кратово која го опфаќа подрачјето на општината Кратово;

20. Изборна единица Крива Паланка која го опфаќа подрачјето на Крива Паланка;

21. Изборна единица Крушево која го опфаќа подрачјето на општината Крушево;

22. Изборна единица Куманово I која опфаќа дел од подрачјето на општината Куманово и тоа: почнувајќи од железничката станица Куманово, северно од улицата „11 октомври“, преку Плоштадот „Маршал Тито“, по улицата „Иво Рибар Лола“, како и подрачјата на селата: Бедиње, Лопате, Опае, Режановце, Речица, Долно Коњаре, Горно Коњаре, Сопот, Табановце и Младо Нагоричане;

23. Изборна единица Куманово II која опфаќа дел од подрачјето на општината Куманово и тоа: почнувајќи од улицата „11 октомври“, преку Плоштадот „Маршал Тито“, по улицата „Иво Рибар Лола“, како и подрачјата на селата: Тромеѓе, Проевце, Доброшане, Биљановце, Романовце, Агино Село, Врзак, Черкези, Ново Село, Умин Дол, Љубодраг, Бељаковце, Вакав, Винце, Габреш, Градиште, Д’лга, Довезенце, Живиње, Зубовце, Јачинце, Клечевце, Кокосиње, Колицко, Косматац, Кутлибег, Кучкарево, К’шање, Мургаш, Новоселане, Орашац, Пезово, Пчиња, Скачковце, Студена Бара и Шупли Камен;

24. Изборна единица Куманово III која опфаќа дел од подрачјето на општината Куманово со селата: Алешевце, Белановце, Ваксинце, Виштица, Глажња, Гошинце, Думановце, Злокукане, Извор, Липково, Лојане, Матејче, Никуштак, Оризаре, Отља, Р’нковце, Ропалце, Руница, Слупчане, Стража и Стрима;

25. Изборна единица Куманово IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Куманово со селата: Алгуња, Алинце, Арбанашко, Бајловце, Брешко, Буковљане, Војник, Враготурце, Врачевце, Дејловце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренак, Жегљане, Желувино, Канарево, Карабичане, Карловце, Коинце, Кокино, Макреш, Малотино, Мгленце, Никуљане, Облавце, Орах, Осиче, Пелинце, Пузалька, Рамно, Ругинце, Старо Нагоричане, Степанце, Стрезовце, Стрновац, Сушево, Цвиланце, Цветишница, Челопек и Четирце;

26. Изборна единица Неготино која го опфаќа подрачјето на општината Неготино;

27. Изборна единица Охрид I која го опфаќа градот Охрид со селата: Лескоец, Велгошти, Рамне, Велестово, Коњско, Елшани, Пештани, Трпејца, Шипокно и Љубаништа;

28. Изборна единица Охрид II која опфаќа дел од подрачјето на општината Охрид со селата: Арбиново, Белчишта, Ботун, Брежари, Велмеј, Врбјани, Горно Средоречје, Годивје, Грко Поле, Долно Средоречје, Злести, Издеглави, Лактиње, Лешани, Мраморец, Ново Село, Оздолени, Песочани, Слатино, Слатински Чифлик, Сливово, Сошани, Турје, Црвена Вода, Вапила, Горно Лакочереј, Долно Лакочереј, Завој, Косел, Куратица, Ливошита, Опејнца, Орман, Плаќе, Расино, Речица, Свишница, Сирула, Скребатно, Мешешита, Климештани, Горенци, Оровник, Требеништа и Подмоље;

29. Изборна единица Прилеп I која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп и тоа: десевата страна улиците „Јоска Орданоски“, Булеварот „Маршал Тито“, Железничката станица и Силосот, како и подрачјата на селата: Варош, Мажучиште, Дабница, Присад, Ореовец и Крстец;

30. Изборна единица Прилеп II која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп и тоа: левата страна на улиците „Јоска Орданоски“, Булевар „Маршал Тито“, Железничката станица и Силосот, како и подрачјата на селата: Мало Коњари, Големо Коњари, Кадино Село, Боротино, Галичани, Беровци, Мало Рувци, Старо Лагово, Ново Лагово, Штавица, Чумово, Прилепец, Волково, Селце, Лениште, Плетвар, Беловодица, Тројаци, Топлица, Ракле, Никодин, Голем Радобил, Мал Радобил, Дрен, Смолани и Царевик;

31. Изборна единица Прилеп III која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: Браилово, Црнилиште, Дабјани, Дебреште, Десово, Долгаец, Долници, Дреновци, Дупјачани, Горно Село, Гостиражни, Жабјани, Костинци, Кошино, Лажани, Мало Мраморани, Маргари, Небрегово, Пешталеве, Рилево, Ропотово, Сарандиново, Секирци, Сенокос, Слечце, Сливје, Стровија и Зрзе;

32. Изборна единица Прилеп IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Прилеп со селата: Алинци, Белиште, Бонче, Вепрчани, Веселчани, Витолиште, Врпско, Гудјаково, Дуње, Ерековци, Живово, Загорани, Канатларци, Клепач, Калем, Кокре, Крушевица, Лопатица, Манастир, Марул, Подмол, Полчиште, Тополчани, Тројкрсти, Чаниште, Чепигово, Шелеверци, Бела Црква, Кривога-

штани, Крушејани, Мирче Ацев, Обршани, Пашино Рувци, Славеј, Воѓани, Врбјани, Годивје, Корица и Пештани;

33. Изборна единица Пробиштип која го опфаќа подрачјето на општината Пробиштип;

34. Изборна единица Радовиш која го опфаќа подрачјето на општината Радовиш;

35. Изборна единица Ресен која го опфаќа подрачјето на општината Ресен;

36. Изборна единица Свети Николе која го опфаќа подрачјето на општината Свети Николе;

37. Изборна единица Скопје I која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: населените места: Бојане, Сарај и населбите: Горче Петров II, старата населба Горче Петров и Влае, потоа од населбата Влае продолжува источно од улица „Партизанска“, ја сече улицата „ЈНА“, свртува десно и оди по неа до улицата „Иво Рибар Лола“, тука продолжува западно и оди сè до каналот Вардар—Треска;

38. Изборна единица Скопје II која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: од населбата Влае источно по улицата „Партизанска“, ја сече улицата „Гуро Гаковик“, свртува лево по улицата „ЈНА“, тука ја сече улицата „Орце Николов“ и потоа свртува десно до Плоштадот „Маршал Тито“ и пак свртува лево до улицата „Илиденска“;

39. Изборна единица Скопје III која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: од улицата „ЈНА“ источно кон улицата „Орце Николов“ до Плоштадот „Маршал Тито“, тука свртува десно по улицата „Маршал Тито“, ја сече улицата „Железничка“, потоа свртува десно, оди западно од улицата „ЈНА“, продолжува по неа и оди до улицата „Орце Николов“.

40. Изборна единица Скопје IV која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: од подвозникот по улицата „256“ и „250“, ја сече улицата „254“, оди по неа до улиците: „437“, „433“, „437“, „430“, „426“ и „550“, се спушта по населбата Козле и ги опфаќа населбите: Козле и Жланец, потоа свртува десно до улицата „Иво Рибар Лола“. оди по неа источно до улицата „ЈНА“, тука свртува десно и оди по улицата „ЈНА“ се до улицата „Железничка“, потоа оди по неа источно до подвозникот;

41. Изборна единица Скопје V која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од рампата на улицата „404“, оди по улицата „464“ до крстопатот кај Чешма, потоа свртува по улицата „408“ до Каменоломот, од северната страна на рампата оди по железничката линија до мостот на Маркова Река, потоа свртува по Маркова Река и оди низводно до реката Вардар, тука свртува по реката Вардар низводно до населеното место Таор, од Таор свртува лево и ги опфаќа населените места: Таор, Пакошево, и Ново Село до реката Пчиња;

42. Изборна единица Скопје VI која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од рампата на улицата „464“, оди по улица „464“ до крстопатот кај Чешма, тука свртува по улицата „468“ и оди до Каменоломот, тука свртува десно над Каменоломот и од улицата „437“ — Пржино, потоа оди по улицата „437“ и „254“ до подвозникот, од подвозникот свртува по улица „Железничка“ и оди по улица „Маршал Тито“ до каменит мост, пак свртува по реката Вардар и оди низводно до Мостот на Револуцијата, тука свртува десно по улицата „Кочо Рацин“, оди по десната страна до крстопатот со улицата „11 Октомври“, потоа оди по улицата „11 Октомври“ на десната страна до рампата на оваа улица.

43. Изборна единица Скопје VII која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од западната страна на рампата на улицата „11 Октомври“, оди по улицата „11 Октомври“ до семафорите на улицата „Кочо Рацин“, тука свртува десно по улицата „Кочо Рацин“ до Мостот на Револуцијата, пак свртува до реката Вардар, оди низводно по сливот на Маркова Река, тука свртува

по Маркова Река, спроти Водно од железничката линија, пак свртува по железничката линија кон Скопје до рампата на улицата „11 Октомври“;

44. Изборна единица Скопје VIII која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од аголот на улицата „403“ и „577“ кај Воената болница, оди по улицата 557 до бензинската помпа на Кумановска трошарина, тука свртува на југ, ја сече железничката пруга Скопје — Белград кај Металскиот завод „Тито“, излегува на реката Вардар кај Индустриската клиница и по реката Вардар оди на запад до железничкиот мост на реката Вардар до улицата „403“ и по неа оди до аголот на улица „403“ и „577“;

45. Изборна единица Скопје IX која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: почнува од бензинската помпа кај Кумановска трошарина па свртува на југ, ја сече железничката пруга Скопје — Белград, излегува на реката Вардар кај Индустриската клиница, оди на југ до одбранбениот насип на реката Вардар, тука свртува на исток до рампата во Маџари, потоа свртува по улицата „820“ до бензинската помпа кај Кумановската трошарина. Оваа изборна единица ги опфаќа и населените места: Маџари, Трубарово, Идризово Колонија, Идризово, Јурумлери, Огњанци, Петровец, Ржаничино, Мралоно, Којлија, Кадино, Велимбегово, Марино, Ајватовци, Бунарцик, Миладиновци, Текија, Бујковци, Мршевици, Дељадровци, Горно, Средно и Долно Коњари, Сушица, Дивле, Брезица, Летевици, Бадар, Катланово, Влаче и Кожле;

46. Изборна единица Скопје X која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: од мостот на Револуцијата по кејот „Димитар Влахов“ до Сајмиштето, од Сајмиштето оди по реката Вардар до Момин Поток, го заобиколува Момин Поток, ја сече северната градска магистрала, и Качаничкиот пат, потоа го заобиколува селото Визбегово, и населбата Шуто Оризари, до железничкиот пат до реката Серава, потоа ја заобиколува населбата Бутел до трафостаницата Бутел и по патот за село Црешево на југ, до Дезинфекциониот завод во Чаир, оди по улицата „135“ и „Борис Кидрич“ до мостот на Револуцијата. Оваа изборна единица ги опфаќа и населените места: Бразда, Глуво, Мирковци, Бањани, Чучер, Горњане, Блаце, Танушевици, Кучевиште, Побожје, Бродец, Врест, Љубанци, Љуботен и Радишани;

47. Изборна единица Скопје XI која опфаќа дел од подрачјето на општината на град Скопје и тоа: од мостот на Револуцијата оди по улица „Борис Кидрич“ и „135“ од Дезинфекциониот завод во Чаир, потоа по патот за село Црешево до трафостаницата во Бутел, потоа преку Камник ја заобиколува населбата Маџари II и оди по улицата „881“ и „868“, покрај селото Индигово до Автопатот Скопје — Куманово, на запад по автопатот до улицата „Индустриска“, оди по оваа улица до улицата „403“, по оваа улица оди до железничкиот мост на реката Вардар, потоа на запад по реката Вардар до мостот на Револуцијата.

Оваа изборна единица ги опфаќа и населените места: Раштак, Булачани, Црешево, Стајковци, Сингелик, Страчици, Врњарци, Арачиново, Орланци, Мојанци, Грушино и Индигово;

48. Изборна единица Струга I која опфаќа дел од подрачјето на општината Струга и тоа: Струга, Долна Белица, Калишта, Радолишта, Вишни, Мали Влај, Радожда, Франгово, Заграчани, Шум, Вевчани, Октиси, Горна Белица, Лабуништа, Подгорци, Боровец, Јабланица и Лакајица;

49. Изборна единица Струга II која опфаќа дел од подрачјето на општината Струга и тоа: Мислешево, Враништа, Драслајца, Бицево, Ново Село, Ливада, Ложани, Моришта, Делогожда, Корочишта, Цепин, Велешта, Добовјани, Тапмуруништа, Горно Татешти, Долно Татешти, Тоска, Мислодежда, Поум, Врчево, Богојци, Буриец, Глобочица, Селце, Збавди, Аржаново, Локов, Присовјани, Луково, Дренок, Модрич, Нерези, Безово и Пискуштица;

50. Изборна единица Струмица I која опфаќа дел од подрачјето на општината Струмица и тоа: од влезот на Касарната оди по левата страна на улицата „22 декември“, продолжува по улицата „Сандо Масев“, продолжува по левата страна на улицата „Маршал Тито“ и завршува на патот за Миравци, како и подрачјето на селата: Банско, Босилово, Дабиља, Еднокуќево, Хамзали, Моноспитово, Муртино, Петралинци, Робово, Сачево, Свидовица, Ангелци, Варварица, Василево, Велуца, Висока Маала, Владиевци, Гочерлија, Градошорци, Добрејци, Доброшенци, Дукатино, Едрениково, Куш-кулија, Нивичино, Нова Маала, Пиперово, Просениково, Радичево, Сарај, Седларци, Сушево, Трбичино и Чанаклија;

51. Изборна единица Струмица II која опфаќа дел од подрачјето на општината Струмица и тоа: од влезот на Касарната, оди по десната страна на ул. „22 декември“, продолжува по десната страна на улиците „Сандо Масев“, „Маршал Тито“ и завршува до кантонот, како и подрачјата на селата: Баница, Белотино, Чепели, Дорломбос, Градско Валдовци, Костурино, Куќиш, Мемешли, Орманли, Попчево, Раборци, Рич, Три Води и Водоча;

52. Изборна единица Струмица III која опфаќа дел од подрачјето на општината Струмица со селата: Вадилен, Барбарово, Бајково, Борисово, Габрово, Дражево, Зубово, Колешино, Мокриево, Мокрино, Ново Село, Ново Коњарево, Смолари, Старо Коњарево, Стиник и Сушица;

53. Изборна единица Тетово I која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово и тоа: подрачјето на град Тетово од десната страна на реката Пена;

54. Изборна единица Тетово II која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово и тоа: подрачјето на градот Тетово од левата страна на реката Пена со селата: Горна Лешница, Групчин, Гургурница, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Палатица, Рогле, Сараќино, Седларево, Стримница, Церово и Чифлик;

55. Изборна единица Тетово III која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово со селата: Беловиште, Брезно, Варвара, Вратница, Глоги, Доброшце, Жилче, Јанчиште, Јажинце, Јегуновце, Јелошник, Копанце, Лешко, Непроштено, Нераште, Одри, Озормиште, Орашје, Отуње, Отушиште, Подбреге, Првце, Прелубиште, Пршовце, Раотинце, Ратае, Рогачево, Сеголе, Сириќино, Слатино, Старо Село, Тарце, Туденце и Шемшево;

56. Изборна единица Тетово IV која опфаќа дел од подрачјето на општината Тетово со селата: Блаце, Боговиње, Волковија, Горно Седларце, Долно Палчиште, Жеровјане, Јеловјане, Камењане, Милетино, Новаке, Ново Село, Пирок, Радиовце, Раковец, Селце, Кеч, Синичане, Стенче, Теново, Урвич и Челопек;

57. Изборна единица Титов Велес I која опфаќа дел од подрачјето на општината Титов Велес и тоа: западно од улиците „Маршал Тито“, „Димко Најдов“ и „д-р Стојан Јаниќиевиќ“, јужно од улицата „Алексо Дамниев“ и железничката линија Титов Велес — Прилеп, како и населбите Порцуланова, Свицара, Превалец и селата: Раштани, Горно Оризари, Долно Оризари, Луковец, Велештевица, С'лп, Карабуниште, Црквико и Бабуна;

58. Изборна единица Титов Велес II која опфаќа дел од подрачјето на општината Титов Велес и тоа: источно од улиците „Маршал Тито“, „Димко Најдов“ и „д-р Стојан Јаниќиевиќ“, јужно од улицата „Алексо Дамниев“ и железничката линија Титов Велес — Прилеп па се до реката Вардар, источниот дел на градот Титов Велес источно од реката Вардар, како и подрачјата на селата: Ново Село, Горно Караслари, Долно Караслари, Чалошево, Башино Село, Иванковци, Крушје, Цидимирци, Отовица, Ветерско, Кумарино, Мамучево, Новачани, Рудник, Сујаклари и Сопот;

59. Изборна единица Титов Велес III која опфаќа дел од подрачјето на општината Титов Велес со селата: Бањица, Бусилци, Витанци, Владивовци, Војница, Голозинци, Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Врановци, Долно Јаболчиште, Дреново, Еловец, Извор, Крајници, Крива Круша, Кривно, Лисиче, Мартолци, Мелница, Ново Село, Оморани, Ораовец, Отиштино, Поменово, Попадија, Раковец, Рлевици, Сливник, Смилевци, Стари Град, Степанци, Чашка, Бистрица, Богомила, Габровник, Капиново, Мокрени, Нежилово, Ораше, Оравдол, Попрадиште, Плевење, Согле, Теово, Црешнево, Долно Чичево, Двориште, Горно Чичево, Градско, Грнчиште, Кочилари, Куридере, Ногаевци, Подлес, Скачинци, Свечани, Убого, Уланци, Виничани, Водоврати и Згрополци;

60. Изборна единица Штип која го опфаќа подрачјето на општината Штип.

Член 4

Изборните единици за избор на пратеници на Соборот на општините се општините:

- ✓ 1. Берово
2. Битола
3. Брод
4. Валандово
5. Винаца
6. Гевгелија
7. Гостивар
8. Дебар
- ✓ 9. Делчево
10. Демир Хисар
11. Кавадарци
12. Кичево
13. Кочани
14. Кратово
15. Крива Паланка
16. Крушево
17. Куманово
18. Неготино
19. Охрид
20. Прилеп
21. Пробиштип
- ✓ 22. Радовиш
23. Ресен
24. Свети Николе
25. Скопје
26. Струга
27. Струмица
28. Тетово
29. Титов Велес
30. Штип.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/63) и Законот за изменување на Законот за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/65).

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

23.

Врз основа на член 31 од Законот за избор на одборници на општинските собранија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/69),

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 31 јануари 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

I

За спроведување на изборите за избор на одборници на општинските собранија се именува Републичка изборна комисија во следниот состав:

а) ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ — КИРО НИКОВСКИ, судија на Врховниот суд на Македонија, а за негов заменик Мане Хаџи Пецев, судија на Врховниот суд на Македонија;

б) ЗА СЕКРЕТАР — НИКОЛА АЛЕКСОВСКИ, општествено-политички работник, а за негов заменик ВЛАДО ЦРВЕНКОВСКИ, советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет.

ЗА ЧЛЕНОВИ:

1. ТОМЕ ПУЛЕЈКОВ, судија на Окружниот суд во Скопје а за негов заменик НИКОЛА КОНЕСКИ, советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;

2. ЗОГЕ ГРУЕВСКИ, член на Републичката конференција на ССРМ, а за негов заменик БРАТОЉУБ РАИЧКОВИК, судија на Окружниот суд во Скопје;

3. МИЛОРАД АНТЕВСКИ, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на синдикатите, а за негов заменик КИРИЛ ЧАВДАР, советник во Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата;

4. ЉУБИША ВАРОШЛИЈА, политички работник во Републичката конференција на СММ, а за негов заменик ДАНИЦА АНАСТАСОВА, секретар на одбор на Републичкиот собор на Собранието на СРМ;

5. ПЕТАР ЛИПКОВСКИ, судија на Вишиот стопански суд, а за заменик ЛАЗО ЛАБАЧЕВСКИ, советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 352
31 јануари 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

24.

Врз основа на член 35 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/69),

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 31 јануари 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

За спроведување на изборите за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Републичка изборна комисија во следниот состав:

а) ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ — КИРО НИКОВСКИ, судија на Врховниот суд на Македонија, а за негов заменик МАНЕ ХАЏИ ПЕЦЕВ, судија на Врховниот суд на Македонија;

б) ЗА СЕКРЕТАР — НИКОЛА АЛЕКСОВСКИ, општествено-политички работник, а за негов заменик ВЛАДО ЦРВЕНКОВСКИ, советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет.

ЗА ЧЛЕНОВИ:

1. ТОМЕ ПУЛЕЈКОВ, судија на Окружниот суд во Скопје, а за негов заменик НИКОЛА КОНЕСКИ, советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;

2. ЗОГЕ ГРУЕВСКИ, член на Републичката конференција на ССРМ, а за негов заменик БРАТОЉУБ РАИЧКОВИК, судија на Окружниот суд во Скопје;

3. МИЛОРАД АНТЕВСКИ, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на синдикатите, а за негов заменик КИРИЛ ЧАВДАР, советник во Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата;

4. ЉУБИША ВАРОШЛИЈА, политички работник во Републичката конференција на СММ, а за негов заменик ДАНИЦА АНАСТАСОВА, секретар на одбор на Републичкиот собор на Собранието на СРМ;

5. ПЕТАР ЛИПКОВСКИ, судија на Вишиот стопански суд, а за заменик ЛАЗО ЛАБАЧЕВСКИ, советник во Собранието на СР Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 351
31 јануари 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

25.

Врз основа на член 14 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на ден 30 јануари, 1969 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ****I**

Во одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во Скопје и во окружните стопански судови („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66 и 21/68) во точка I, ред трети наместо бројката „7“ да стои „8“.

II

Во истата одлука, во точка II, алинеја 2 се менува и гласи:

„2. Окружниот стопански суд во Скопје на 14“.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 347

31 јануари 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

26.

Врз основа на член 24 и 25 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65),

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 јануари 1969 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИТЕ-ПОРОТНИЦИ ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ****I**

Во Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите — поротници во окружните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66 и 13/67), во точка I алинеја 1 се менува и гласи:

„1. Окружниот суд во Скопје на 38“.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 346

31 јануари 1969 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

При Окружниот суд во Скопје, тужителката Јаворовац Елмаза, родена Дупљак, од с. Црквино, општина Титов Велес, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Јаворовац Усеин од село Црквино, сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Јаворовац Усеин, во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично во судот.

Во спротивен случај ќе му се одреди старател за посебен случај кој ќе го застапува во оваа парница.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 236/68. (5)

При Окружниот суд во Скопје, тужителот Јусуфов Фета, од Титов Велес, ул. „Прохор Пчински“ бр. 16, поднесе тужба за развод на бракот против тужената Јусуфова Роса, родена Баик, од Титов Велес, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Јусуфова Роса, од татко Станислав, во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично во судот.

Во противен случај ќе ѝ се одреди старател за посебен случај кој ќе ја застапува во оваа парница.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1602/67. (6)

При Окружниот суд во Скопје, тужителката Пандова Стојна од Скопје, нас. „11 октомври“, ул. „694“ бр. 3, монтажни станови, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Пандов Мите, во неизвесност.

Се повикува тужениот Пандов Мите, во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично на овој суд.

Во противен случај ќе му се одреди старател за посебен случај кој ќе го застапува во оваа парница.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1266/68. (7)

При Окружниот суд во Скопје, тужителот Атанасовски Методија, од Скопје, населба Лисиче, ул. „12 ударна бригада“ бр. 56, поднесе тужба за развод на бракот против тужената Атанасовска Љубинка, од Скопје, сега во неизвесност.

Се повикува тужената Атанасовска Љубинка, родена Маниќ, од татко Милан, во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично на овој суд.

Во противен случај ќе ѝ се одреди старател за посебен случај кој ќе ја застапува во оваа парница.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1260/68. (9)

При Окружниот суд во Скопје, тужителката Зора Дуртановска, по татко Најдановска, од село Чelopeци, Кичевско, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Божин Дуртановски од Кичево, сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Божин Дуртановски, од татко Стојко, во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично во овој суд.

Во противен случај ќе му се одреди старател за посебен случај кој ќе го застапува во оваа парница.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2010/68. (11)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

При Општинскиот суд Скопје I се води парнична постапка по тужбата на Наумов Димитар од Скопје, ул. „Никола Парапунов“ бр. 18, против Јохансен Даница, со непознато место на живеење, за утврдување на договор за купопродажба на недвижен имот. За привремен старател на тужената е одреден Примислав Марковиќ, адвокат од Скопје.

Од Општинскиот суд во Скопје I, П. бр. 4237/68. (10)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 351, страна 1143, книга I, е запишано следното: Фирмата на Мешаното трговско и услужно претпријатие на мало „Вардар“, село Стојаково, согласно одлуката на Советот на работната заедница од одржаната седница на 9. XI. 1968 година се менува и гласи: Производно, здружено трговско претпријатие „Илинден“, село Стојаково, Гевгелско.

Со горечитираната одлука на советот на работната заедница и дејноста се проширува со производство на земјоделски култури на сопствена економија.

На досегашните потписници на претпријатието и тоа: Капсарева Т. Рисана, службеник, Трајков А. Глигор, службеник, и Капсаров Т. Тодор, в. д. директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Караѓошев Антифилис, в. д. директор, Улишев Ристо, книговодител и Мандалов Митко, раководител на производството, сметано од 14. XI. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1165 од 25. XII. 1968 година. (11)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1251, страна 1475, книга V, е запишан под фирма: Сервис за молерисување и фарбање — Скопје, ул. „54“ 66. Предмет на работењето на сервисот е молерисување и фарбање.

Сервисот е основан од Месната заедница Лисиче — Скопје, со одлуката бр. 17 од 20. III. 1968 година.

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Сотир Лазов Џангаловски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 584 од 18. IX. 1968 година. (2014)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 978, страна 797, книга IV, е запишано следното: Фирмата на Производното услужно економско пропагандно претпријатие „Знаме“ — Скопје, согласно одлуката бр. 202/4 од 8. IV. 1968 година на советот на работната заедница се менува и гласи: Производно услужно економско пропагандно книжарско претпријатие на мало „Знаме“, Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 48.

Дејноста на споменатото претпријатие согласно одлуката бр. 202/4 од 8. IV. 1968 година на советот на работната заедница и елаборатор за економска оправданост се проширува и со промет на сите книжарски материјали, фотоматеријали и апарати на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 723 од 28. VI. 1968 година. (1227)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 444, страна 373, книга V, е запишано след-

ното: На досегашните потписници на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ“ — Скопје и тоа: Славко Костурлиев, главен директор, и инж. Стојче Костовски, помошник директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ“ — Скопје е назначен инж. Стојче Костовски, кој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Софроние Јанкуловски, директор на сметководниот сектор, Кравик Гордана, шеф на сметководството, и Перо Тодоровски, раководител на комерцијалниот сектор, сметано од 9. I. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 33 од 19. VI. 1968 година. (1228)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 444, страна 1218, книга I, е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Погонот за одржување на објекти и опрема и вршење услуги на погоните на комбинатот и за трети лица во Скопје на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ“ — Скопје, бидејќи се присоединува кон Погонот за производство на цигари на истиот комбинат, согласно одлуката бр. 117 од 21. XII. 1967 година на работничкиот совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 30 од 19. VI. 1968 година. (1229)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1171, страна 1129, книга V, е запишано следното: Дејноста на Универзалната работна организација „Борец“ — Скопје, согласно одлуката бр. 0306-79 од 6. V. 1968 година на работничкиот совет и елаборатор за економска оправданост се проширува и со промет на големо и мало и посредување со сите видови на отпадни материјали и фелерична стока, како и со сите видови на текстилни стоки и суровини.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 553 од 28. VI. 1968 година. (1230)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 290, страна 1259, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ од Тетово — Продавница број 9 во Тетово, ул. „Илинденска“ 66. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови стоки што се предмет на работата на претпријатието, односно продажба на текстилна стока, конфекција, козметика и парфимерија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово, со одлука бр. 02-8259 од 30. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Живко Тодоровски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 44 од 18. VI. 1968 година. (1237)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 304, страна 53, книга II, е запишано следното: На досегашниот потписник на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ — Тетово, Горѓиевска Цветанка, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност, сметано од 10. I. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 43 од 18. VI. 1968 година. (1238)

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА —
СКОПЈЕ
ул. „256“ бр. 58

Врз основа на Правилникот за начинот на постапката за отстапување во изградба инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67)

РАСПИШУВА
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување на работи за реконструкција на следните патни правци:

1. СЕЛЦЕ — СТРУГА	
— Делница Селце—Јабланица од км. 17+496 до км. 24+517	3,90 мил. дин.
— Делница Јабланица—Суво Поле од км. 24+517 до км. 37+187	6,60 мил. дин.
— Делница Суво Поле—Струга, од км. 39+088 до км. 49+436 заедно со мостовите на км. 42+004 и 46+770	7,26 мил. дин.
Вкупно:	17,76 мил. дин.
2. СТРУГА — КАФАСАН	
— од км. 0+000 до км. 12+652	
3. СТРАЦИН — КРАТОВО	
— Делница од км. 0+000 (Страцин) до км. 6+362 (Крива Река)	2,00 мил. дин.
— Делница од км. 0+000 (Кратово) до км. 12+075 (Крива Река)	11,00 мил. дин.
Вкупно:	13,00 мил. дин.
4. МАЖУЧИШТЕ — МАКЕДОНСКИ БРОД	
— Делница Мажучиште—Добреште од км. 0+000 до км. 21+000	10,00 мил. дин.
— Делница Добреште—Македонски Брод од км. 21+000 до км. 32+033	7,00 мил. дин.
Вкупно:	17,00 мил. дин.

(Наведените суми претставуваат ориентациона вредност на работите).

Срокот за завршувањето на патните правци од 1. до 3 е 30. XII. 1969 година.

За патниот правец под реден бр. 4 срокот за завршување е 30. X. 1970 година. Финансирањето на овој пат започнува од 1. I. 1970 год.

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 28. II. 1969 година (петок) со почеток во 10 часот во просториите на Републичкиот фонд за патишта, улица „256“ бр. 58.

Понудите во запечатен плик — со ознаки „понуѓа за јавно наддавање“ и плик со документација (решение за регистрација на дејноста и полномошно за присутниот учесник при отворањето на понудите) — со ознака „документација за јавно наддавање“ можат да се достават по пошта на предната адреса или да се предадат лично на Комисијата за јавно наддавање одредениот ден најдоцна до 10 часот.

Неблаговремено пристигнати понуди, преку пошта или лично предадени, како и понуди без документација нема да се земаат предвид.

Во јавното наддавање имаат право да учествуваат организациите регистрирани за дејност во која спаѓаат работите што се предмет на ова наддавање.

Учесниците можат да поднесат понуди за повеќе патни правци или делници со тоа што за секоја од нив се поднесува посебна понуда.

За резултатот од јавното наддавање учесниците ќе бидат писмено известени во рок од 15 дена, сметано од денот на одржаното наддавање.

Инвестиционо-техничката документација како и посебните услови за јавното наддавање кои учесникот ги подготвува пред наддавањето, заинтересираните можат да ја разгледаат секој работен ден, освен сабота, од 7 до 15,30 часот во просториите на Републичкиот фонд за патишта, кеј „13 ноември“ бр. 76 — барака.

Технички опис на работите со предмер за поднесување на понуди се добиваат во Републичкиот фонд за патишта. Сите обавестувања можат да се добијат директно или на телефон 32-804.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПАТИШТА
СКОПЈЕ (329)

Врз основа заклучокот на Управниот одбор, Комисијата за кадровски работи при Установата со самостојно финансирање — Медицински центар — Куманово,

распишува
КОНКУРС

за упатување лекари на специјализација по:

1. Интерна медицина	1
2. Педијатрија	1
3. Анестезија	1

за прием на работници:

1. Фармацевт	1
--------------	---

за прием приправници:

1. Лекари	2
2. Лаборант	1

Лекарите кои ќе бидат упатени на специјализација треба да ги исполнуваат следните услови:

1. Да имаат завршено медицински факултет, положен стручен испит и положен еден од странските јазици.

2. За прием на фармацевт треба да има завршено фармацевтски факултет.

3. За прием на лекар-приправник треба да има завршено медицински факултет и

4. За прием на приправник лаборант треба да има завршено средно медицинско училиште — насока лаборантска.

Лекарите-приправници по завршувањето на приправничката практика обавезни се да работат на село 3 години.

Молбите со документацијата се поднесуваат до Комисијата за кадровски работи на Медицинскиот центар — Куманово, соба бр. 33.

Од Комисијата за кадровски работи (331)

СОДРЖИНА

	Страна
21. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност на граѓаните	105
22. Закон за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — —	108
23. Одлука за именување членови и нивни заменици на Републичката изборна комисија за избор на одборници на општинските собранија — — — — —	117
24. Одлука за именување членови и нивни заменици на Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	117
25. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во Скопје и во окружните стопански судови	118
26. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите-поротници во окружните судови — — —	118